



ДОБРИНИШТЕ

Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****



Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****		10.01 -31.01.2020
Junior апартамент	2+1	48
Senior апартамент	4+1	39
Comfort вила	2+1	54
Comfort Family вила	4+1	40
Цената вклучува:		
<ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база полупансион• користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес• интернет• детско катче со анимација• транспорт до ски- лифт• ски- остава• паркинг		
Во цената не е вклучена:		
<ul style="list-style-type: none">• туристичка такса – 1 евро од ден		
Напомени:		
<ul style="list-style-type: none">• Прво дете до .3.99 год на дополнително легло е бесплатно , второ дете плаќа 5 евра од ден• ДПрво дте од 4-13.99 год на дополнително легло плаќа 7 евра од ден, второ дете плаќа 10 евра од ден• Возрасен на дополнително легло плаќа 50% од цената		

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ



ДОБРИНИШТЕ

Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****



Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****		29.11-19.12.19	20.12-26.12.19	27.12-01.01.20	02.01-09.01.20 31.01-13.02.20	10.01-30.01.20 14.02-07.03.20	08.03-16.04.20
Junior апартман	2+1	33	57	63	42	39	32
Senior апартман	4+1	27	46	50	34	31	25
Comfort вила	2+1	42	72	78	53	49	40
Comfort Family вила	4+1	27	47	52	35	32	26
Family Luks вила	4+2	31	53	58	39	36	29

Прво дете до 13.99 год на
дополнително легло

бесплатно

Цената вклучува:

- ноќевање со појадок
- користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
- интернет
- детско катче со анимација
- транспорт до ски- лифт
- ски- остава
- паркинг

Во цената не е вклучена:

- туристичка такса – 1 евро од ден

Напомени:

- Прво дете до 13.99 год на дополнително легло е бесплатно
- Второ дете од 0-3.99 год на дополнително легло во апартман или вила плаќа 5 евра од ден, во Family Luks вила е бесплатно
- Второ дете од 4-13.99 год на дополнително легло во вила Comfort, вила Comfort Family плаќа 10 евра од ден. Во Family Luks вила е бесплатно
- Возрасен на дополнително легло во вила Family Comfort и Family Luks плаќа 50% од цената

Доплати:

- **Доплата за вечера :**
-возрасен – 14 евра
- деца од 0-13.99 год плаќаат 7 евра
- **Новогодишна свечена вечера (задолжителна):** возрасни – 130 евра, деца од 4-13.99 год- 65 евра
-Самостојна детска забава со празнична вечера со анимација и воспитувачи
- **Божикна свечена вечера (задолжителна):** возрасни – 36 евра, деца од 4-13.99 год – 20 евра
-Самостојна детска забава со празнична вечера со анимација и воспитувачи

Попусти:

- -10% попуст за рана резервација за направени резервации до 30.11.2019 и платени до 10.12.2019 година. Попустот се однесува само на основните цени

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ